

Министерството за економија, согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година на Република Македонија (Сл. весник на Република Македонија бр. 192 од 17.10.2016 година), објавува:

**ЈАВЕН П О В И К
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ, БИЗНИС ФОРУМИ И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ**

- 1. Предмет на јавниот повик** - кофинансирање на проекти, бизнис форуми и други манифестации од областа на туризмот, согласно Програмата за работа на Министерството за економија, кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, а се од значаен интерес за поттикнување и развој на туризмот во Република Македонија.
- 2. Право на учество на јавниот повик** имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, владини и невладини организации од областа на туристичкото стопанство, фондации и здруженија на граѓани регистрирани според Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/10) и Бизнис Центрите формирани во рамки на општините, основани за цели поврзани со поддршка и развој на туризмот.
- 3. Потребни документи за пријавување:**
 - Образец (Барање);
 - Образец (Т1);
 - Решение за регистрација (освен за Бизнис центрите во рамки на општините);
 - Тековна состојба од Централен регистар не постара од 3 месеци (освен за Бизнис центрите во рамки на општините);
 - Уверение од УЈП за платени даноци и придонеси (освен за Бизнис центрите во рамки на општините)
 - Изјава дека за проектот за кој аплицира досега не користел средства од Буџетот на РМ, заверена на нотар.

Горенаведената документација целосно пополнета се доставува во оригинал или копии заверени на нотар.

Ненавремена, нецелосна и неуредна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата.

Образецот Т1 за пријавување на јавниот повик и Изјавата подносителите може да ги подигнат од архивата или од веб-страницата на Министерството за економија www.economy.gov.mk

4. Критериуми за оценување на проектите:

1. Проект - 60 бода
2. Работна биографија на лицата кои ќе бидат ангажирани во реализација на проектот - 30 бода
3. Референтна листа на проекти – 10 бода

Еден апликант може да аплицира само со еден проект по овој јавен повик.

Максималниот износ за кофинансирање на трошоците по проект изнесува 60% од вкупната вредност на проектот но не повеќе од 120.000 денари.

Трошоците за репрезентација (ручек, коктейли), сметки за комуналии (струја, вода, греење) телефон и интернет нема да бидат предмет на кофинансирање.

Барањата за кофинансирање на проекти ги разгледува Комисија формирана од Министерот за економија.

По изборот на апликанти ќе следи склучување на договор помеѓу Министерството за економија и избраниот апликант со кој апликантот се обврзува да го реализира проектот.

По реализација на проектот, за истиот треба да се достават финансиски докази за трошоците направени за намената за која се аплицира.

Барањата за кофинансирање на проекти со комплетната документација се доставуваат до Архивата на Министерството за економија, ул. “Јуриј Гагарин” 15, Скопје заклучно со **07 Април 2017 година.**

За подетални информации да се обратите на :
тел:(02) 3093 543; (02) 3093 543·факс: (02) 3093 543; емаил: bekim.hadziu@economy.gov.mk